

Втор симпозиум со меѓународно учество од областа на Фармацијата

## ФАРМАЦЕВТОТ КАКО АЛКА ПОМЕЃУ ТРАДИЦИОНАЛНАТА И ИНОВАТИВНАТА ТЕРАПИЈА

- 9.00 – 9.30** Пристигнување и регистрација
- 9.30 – 9.45** Свечено отворање на симпозиумот
- 9.45 – 10.15** *„Keap1/Nrf2 како целно место за лекови“* – Проф. д-р Албена Т. Динкова-Костова, Школа за медицина, Универзитет во Данди, Данди, Обединето Кралство
- 10.15 – 10.45** *„Рационална и безбедна употреба на додатоци на исхрана“* – Проф. д-р Бојана Видовиќ, Катедра за броматологија, Фармацевтски факултет, Универзитет во Белград, Белград, Србија
- 10.45 – 11.30** Спонзориран симпозиум: *„Метаболна револуција – нова ера во третманот на дијабетес тип 2 со Ozempic®“* – НовоНордиск
- 11.30 – 12.15** Спонзориран симпозиум: *„Останете здрави во зима“* – Алкалоид
- 12.15 – 12.30** Кафе пауза
- 12.30 – 13.00** *„Современи предизвици во употребата на додатоци на исхрана“* – Доц. д-р Зоран Живиќ, Институт за применета биохемија, Фармацевтски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
- 13.00 – 13.30** *„Фармакоинтелигенција: Интеграција на иновациите и безбедноста на пациентите во фармацевтската практика“* – Проф. д-р Едита Алили-Идризи, Факултет за медицински науки, Државен универзитет во Тетово, Тетово
- 13.30 – 14.15** Пауза за ручек
- 14.15 – 14.45** Постер сесија
- 14.45 – 15.30** Спонзориран симпозиум: *„Моќта на диосмин во третманот на HVB и HB“* – Крка
- 15.30 – 16.15** Спонзориран симпозиум: *„Гардасил 9 – една вакцина за сите“* – Алкалоид КОНС
- 16.15 – 16.45** *„Одржливо фармацевтско пакување“* – Доц. д-р Ивана Митревска, Оддел Фармација, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
- 16.45 – 17.15** *„Фармаковигиланца – улогата на фармацевтот“* – Проф. д-р Марјан Џепароски, Оддел Фармација, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
- 17.15** Затворање на симпозиумот